



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 1 октомври 1975  
Скопје  
Број 35                      Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

398.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУГАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1975 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за користење на средствата издвоени на посебни сметки од средствата за финансирање на општата, заедничката и другата потрошувачка во 1975 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 септември 1975 година.

Бр. 06-2239

30 септември 1975 година  
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с.р.	Претседател на Претседателството на СРМ, Видое Смилевски, с.р.
---	---

### ЗАКОН

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУГАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1975 ГОДИНА**

#### Член 1

Средствата издвоени на посебните сметки според Законот за ограничување на средствата за финансирање на општата, заедничката и другата потрошувачка во 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 27/75), во текот на 1975 и 1976 година ќе се користат за намени и според услови што ќе се утврдат со општествени договори.

#### Член 2

Општествените договори од претходниот член ги склучуваат:

— за средствата издвоени од републичкиот буџет, републичките самоуправни интересни заедници и Стопанската комора на Македонија — Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија, републичките интересни заедници, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија; и

— за средствата издвоени од буџетот на општината, општинските самоуправни интересни заедници и Службата на општественото книговодство — извршниот совет на собранието на општината, општинските самоуправни интересни заедници, Службата на општественото книговодство, Стопанската комора на Македонија, општинските организации на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и на Сојузот на синдикатите на Македонија.

#### Член 3

Заради изедначување на општите услови за работа и живот на работните луѓе, а врз основа на заемност и солидарност, издвоените средства со општествените договори се насочуваат, пред сè, за намени што ќе придонесат за зголемување на материјалното производство и на извозот, за намалување на залихите на готови производи и за создавање на стоковни резерви.

#### Член 4

Одделна самоуправни интересна заедница дел од издвоените средства од нејзините приходи, а најмногу во висина до 50% и во согласност со Резолуцијата за општествено-економскиот развој на СР Македонија за оваа година, во текот на 1975 година може да користи и како краткорочна позајмица, со рок на враќање до крајот на месец декември 1975 година, доколку самоуправниот интересна заедница, поради ограничениот пораст на нејзините средства во 1975 година, не е во можност од средствата што ѝ остануваат на располагање да ги обезбеди основните потреби на дејноста што ја финансира.

За користење на позајмицата од претходниот став одлучува надлежниот орган на самоуправниот интересна заедница.

#### Член 5

Средствата што со општествените договори ќе се насочат за одделни намени можат да се даваат и без обврска на враќање.

#### Член 6

Во општината во која порастот на општествениот производ на општественото стопанство ги ограничува вкупните средства за финансирање на општата и заедничката потрошувачка на пораст понизок од 15%, на корисниците на издвоените средства им се враќа дел од нивните издвоени средства во висина која обезбедува пораст на потрошувачката до 15% во однос на истиот период од претходната година.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

399.

Врз основа на член 318, точка 25, а во смисла на член 338, став 7 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 30 септември 1975 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

#### I

Генерал-мајорот Методија Стефановски се разрешува од должноста републички секретар за народна одбрана поради заминување на нова должност.

## II

Генерал-мајорот Миле Арнаутовски се именува за републички секретар за народна одбрана.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-2240

30 септември 1975 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## 400.

Врз основа на член 318, точка 22, а во смисла на член 338, став 5 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 30 септември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА

## I

Генерал-мајорот Методија Стефановски се разрешува од должноста член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија поради заминување на нова должност.

## II

Генерал-мајорот Миле Арнаутовски се избира за член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-2241

30 септември 1975 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## 401.

Врз основа на член 77 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата, Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

## О Д Л У К А

## ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКАТА НЕДЕЛА ВО ТЕКОТ НА „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА“ од 6—12. X. 1975 ГОДИНА

I. Висината на придонесот за детската недела според член 77 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата изнесува:

1. на секој продаден возен билет во железничкиот сообраќај — 2 динари; автобускиот (меѓуградски) сообраќај — 2 динари; автобускиот (градски) сообраќај — 0,20 динари и авионскиот сообраќај — 3 динари;

2. на секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации — 1 динар;

3. на секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен за печатени работи — 1 динар; и

4. на секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби — 2 динари.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 6 до 12. X. 1975 година.

Бр. 12-1908/1

29 септември 1975 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 402.

Врз основа на член 124 став 1 точка 1 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73 и 17/74) и член 4 алинеја 2 од Законот за Републичкиот буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 27/75), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

## О Д Л У К А

## ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделуваат 500.000 динари на Собранието на општината Крагујевац како помош за ублажување на последиците предизвикани од поплавите во месец август оваа година.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1808/1

9 септември 1975 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 403.

Врз основа на член 186 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 8/75), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Член 1

Во Правилникот за вршење на технички преглед на моторни и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 21/75) во член 43 се додава нов став, кој гласи:

„За возила на кои технички преглед се врши повеќе од еднаш годишно, записник за технички преглед се изготвува и кога при техничкиот преглед се констатира дека возилото ги има исправни сите пропишани уреди и опрема и се исполнети другите пропишани услови за учество на возилото во сообраќај“.

**Член 2**

Член 44 се менува и гласи:

„Записник за технички преглед за случаите од член 43 став 1 на овој правилник се пополнува во два примерока од кои едниот се дава на сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото, а другиот се чува во станицата за технички преглед, а за случаите од став 2 на истиот член се пополнува во еден примерок врз основа на кој на сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото се дава потврда дека возилото е технички исправно“.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-10190/2 Републички секретар за  
8 септември 1975 година внатрешни работи,  
Скопје **Мирко Буневски, с. р.**

**404.**

Врз основа на член 139 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 8/75), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

**П РА В И Л Н И К**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ПОТВРДА**

**Член 1**

Во Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и на проверката на знаењата заради издавање на возачка потврда („Службен весник на СРМ“ бр. 26/75) во член 2 се додава нов став, кој гласи:

„Делот од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата кој се однесува на прописите за уредите и опремата на возилата што се од посебно значење за безбедноста на сообраќајот — точка 7 од Програмата на возачкиот испит од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата, не се однесува за кандидати за возачи на моторни возила од Ц и Д категорија“.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-7345/3 Републички секретар за  
8 септември 1975 година внатрешни работи,  
Скопје **Мирко Буневски, с. р.**

**405.**

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 4 од Самоуправната спогодба за утврдување на личните доходи на работниците на организационите единици на Службата на општественото книговодство во СР Македонија, склучена на 11 јули 1974 година, меѓу организационите единици на Службата на општественото книговодство во СР Македонија, по одржаната јавна расправа на 23 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 4 во делот кој гласи: „а имаат стаж признат за пензија до 25 години за мажи односно до 20 години за жени“, како и ставот 2 на овој член од Самоуправната спогодба за утврдување на личните доходи на работниците на организационите единици на Службата на општественото книговодство во СР Македонија, склучена на 11 јуни 1974 година меѓу организационите единици на Службата на општественото книговодство во СР Македонија.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Службата на општественото книговодство во СР Македонија (во централата и филијалите) на начин определен за објавување на општите акти во статутот.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 89/74 од 5 февруари 1975 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, како и со алинејата 4 на член 3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74).

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во ставот 1 на член 4 од самоуправната спогодба е предвидено на работниците на организационите единици кои не ги исполнуваат условите во поглед на стручната подготовка за работното место на кое се распоредени, а имаат стаж признаен за пензија помалку од 25 години за мажи односно помалку од 20 години за жени за секој степен на стручната подготовка да им се намалува по 40 бодови од вкупниот број на бодовите утврдени во глобалната процена според членот 3 од Самоуправната спогодба. Во ставот 2 на овој член е предвидено на работниците на организационите единици кои не ги исполнуваат условите во поглед на стручната подготовка за работното место на кое се распоредени, а имаат преку 25 години работен стаж за мажи односно преку 20 години за жени, да не им се намалуваат бодовите утврдени во глобалната процена според членот 3 од самоуправната спогодба.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник согласно со начелото на распределба според трудот му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Од друга страна согласно алинејата 4 на член 3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74) создавајќи општествени, материјални и хумани услови за работа, а во согласност со организацијата на работата работниците, покрај другото, го обезбедуваат начелото според кое работникот за еднаков вложен труд и под еднакви услови да учествува со еднаков дел во распределбата на средствата за лични доходи и во остварувањето на другите права што се стекнуваат според резултатите на трудот.

Поради тоа што со членот 4 од самоуправната спогодба е предвидено работниците што не ги исполнуваат условите во поглед на стручната подготовка со различен дел да учествуваат во распределбата на средствата за лични доходи во зависност од должината на признаениот стаж за пензија иако имаат ист степен на стручна подготовка и се распоредени на исти работни места, Судот утврди дека членот 4 од самоуправната спогодба не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Со оглед на изнесеното Судот реши како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 89/74  
23 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на  
Македонија,  
д-р Асен Групче, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

325.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Сл. весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите од организациите што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, на 27 јуни 1975 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ-ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на учеството — партиципација во трошоците за пружањето на здравствената заштита, условите за стекнување и начинот на остварување на осигуреници — земјоделци од Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово (во натамошниот текст: Заедница — Тетово).

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица кои исклучиво се занимаваат со земјоделска дејност како единствено и главно занимање и имаат постојано пребивалиште на подрачјето на оваа заедница.

Осигурените лица од претходниот став не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги, кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствената заштита предвидени во член 30 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Член 3

Земјоделците имаат право да користат здравствена заштита со непосредно плаќање 50%:

— од цената на услугата за амбулантно-поликлинички прегледи и услуги (општи и специјалистички);

— од цената на услугите за стационарно лекување во Медицинскиот центар — Тетово и со упат од лекарска комисија на оваа заедница во сите стационарни здравствени работни организации, вклучувајќи ги и специјализираните стационари освен стационарите со примена на природни и климатски фактори за лекување;

— од цените на прегледите, лекувањата, пломбирањето и вадењето на заби во Медицинскиот центар — Тетово и со упат според Законот во сите забоздравствени ординации, вклучувајќи ја и специјалистичката ортоденција;

— од вредноста на лековите и санитарскиот материјал во амбулантно-поликлиничкото лекување кога не се пресметани во цената на услугата;

— од цената на услугата за користење на брза помош за превоз до најблиската здравствена установа и тоа само во итен случај;

— од вредноста на услугата за незадолжителни вакцинации.

Член 4

Правото на здравствено осигурување престанува кога на осигуреникот — земјоделец му престане својство на земјоделец во смисла на Основниот закон и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, или кога се здобие со право на здравствено осигурување по друг основ (чл. 13 и 24 од Законот). На членот на семејството правото на здравственото осигурување му престанува кога тоа право ќе му престане на осигуреникот-земјоделец.

На членовите на домаќинството не им престанува правото на здравствено осигурување ако осигуреникот — земјоделец од кого го изведуваат тоа право умрел, под услов да останат да живеат на земјоделскиот имот и да плаќаат придонес од личен доход од земјоделска дејност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1975 година.

Бр. 0205-721/12  
27 јуни 1975 година  
Тетово

Претседател,  
Звонко Блажевски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО

326.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 18, став 1, точка 2 и 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на седницата на Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржана на ден 30 јуни 1975 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАКО СТРОГО НАМЕНСКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО

I

Средствата од 0,75% од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1975 година, се издвојуваат на посебна сметка.

II

Издвоените средства се строго наменски и можат да се користат исклучиво за инвестиции во здравството, како неповратни средства.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 01. 07. 1975 година.

Бр. 01-15/1  
30. 06. 1975 година  
Берово

Претседател,  
Александар Фурнаџиски с.р.

# Огласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мурати, род. Хусеинова Фатима од Скопје ул. „Хо Ши Мин“ бр. 161, нас. Бутел I, против тужениот Мурати Есат, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Мурати Есат да се јави или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. По истекот на овој рок судот ќе му определи привремен старател согласно чл. 77 од ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1778/75.

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Размена Ѓурица од Кичево, ул. „Јанко Михајловски“ бр. 66, против тужениот Ѓуро Ѓурица од Нов Белград, сега во неизвесност. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Ѓуро Ѓурица да се јави во овој суд лично или писмено или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси. Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1541 од 23. IX. 1975 година.

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ратко Китановски од Крива Паланка, против тужената Станика Китановска, род. Петковска од Крива Паланка, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Станика Китановска да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ се одреди старател кој ќе ја застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, бр. 1111/75.

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ѓидија Димитровска од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 24, вл. 3, ст. бр. 21, против тужениот Марко Димитровски од Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 1, сега со непозната адреса. Вредност 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Марко Димитровски од Скопје, сега во неизвесност, да се јави во судот лично или писмено и да ја достави својата адреса или да определи свој полномошник и тоа во рок од 30 (триесет) дена. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1550 од 23. IX. 1975 година.

### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Ирина Попова од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 40 поднесе тужба до овој суд за утврдување право на сопственост на недвижен имот во вредност од 100.000,00 динари, против Демуш Демко Алијевски од Битола, а сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Демуш е во неизвесност се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 768/74.

Трпеноска Милица од Битола, ул. „Борис Кидрич“ бр. 12/4, поднесе до овој суд тужба против Ванчо Трпеноски од Битола, ул. „Кајмакчалан“ бр. 1, сега во СР Германија со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Ванчо е во неизвесност се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 473/75.

### ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Во Општинскиот суд во Струмица се води постапка за прогласување за умрен на лицето Танчев Ѓорѓиев Атанас, роден на 8. XI. 1921 година во село Вељуса, за кој се претпоставува дека nestанал за време на борбите водени на Сремскиот фронт, во близината на местото Дуго Село през месец април или мај 1945 година како војник во 48 дивизија.

Се повикува исчезнатото лице да се јави, во колку е во живот, во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот, а воедно се повикува секој оној кој знае за неговиот живот да му соопшти во истиот рок на овој суд.

Од Општинскиот суд во Струмица, бр. 77/75.

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стиф Наумов“ — Битола на име Дафина Јанковска, ул. „Солунска“ бр. 92, Битола. (2255)

Здравствена легитимација на име Доста Митаноска, с. Витолиште, Прилеп. (2256)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Абдулмина Муниши, ул. „К. Ј. Питу“ Тетово. (2257)

Свидетелство дел. бр. 0704-5/99, за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Славка Пармачка, с. Будинарци, Берово. (2258)

Свидетелство од IV клас гимназија на име Димитар Везенковски, Пехчево. (2259)

Диплома за завршен-положен испит, издадена од Економското училиште во Куманово на име Ивица Симоновски, ул. „Дим. Влахов“ бр. 38, Куманово. (2260)

Свидетелство бр. 06-310/26, за завршен II клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Вогданчо С. Илиевски, ул. „Партизанска“ бр. 49, Кр. Паланка. (2262)

Свидетелство бр. 06-280/10, за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка, на име Ратка К. Здравковска, ул. „Прохор Пчински“ бр. 17, Кр. Паланка. (2263)

Ученичка книшка за I клас на име Ѓилјана Трајкова, ул. „М. Горки“ бр. 76, Т. Велес. (2264)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Панче Поповски“ — Гостивар на име Киро Михајловски, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 77 Тетово. (2265)

Работна книшка на име Алинафи Емини, ул. „Ѓетинска“ бр. 28, Тетово. (2267)

Свидетелство од IV одделение на име Мухамет Рустеми, с. Речица, Тетово. (2268)

Работна книшка на име Меди Ариф Минар, ул. „И. Р. Ѓола“, Тетово. (2270)

Свидетелство бр. 01-646/1 на име Шаини Ниџази, с. Челопек, Тетово. (2271)

Диплома за завршено текстилно училиште, издадена од Штип, на име Митко Станомиров Стефанов, с. Лаки, Винаца. (2272)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Славко Лумбарковски“ во с. Новаци на име Томе Божиновски, с. Логоварди, Битола (2273)

Ученичка книшка издадена од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Илија Тошевски, ул. „Мукос“ бр. 75, Прилеп. (2274)

Свидетелство за VIII одделение на име Мирко Миркоски, с. Рувци, Прилеп. (2275)

Уверение за завршен шивачки курс, издадено од Заводот за запослување — Прилеп на име Десанка Будеска, ул. „М. Пијаде“ бр. 177, Прилеп. (2276)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Пијаде“ — Струга на име Војо Ангелевски, ул. „Јане Сандански“ бр. 7, Струга. (2277)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Васил Главинов“ — Т. Велес на име Никола Костов, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 23/II, Т. Велес. (2278)

Свидетелство од VIII одделение на име Никола Петков, ул. „Мицко Козар“ бр. 33, Т. Велес. (2279)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Душанка Аврамовска, с. Милетино, Тетово. (2280)

Здравствена легитимација на име Решад Шабани, с. Пирок, Тетово. (2281)

Ученичка книшка на име Намик Имери, с. Чегране, Гостивар. (2282)

Свидетелство за IV година, издадено од Економското училиште „К. Јосифовски-Питу“ — Прилеп на име Лепосава Маркова ул. „И. Илијевски“ — 73, Битола. (2283)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Рампо Левката“ — Прилеп на име Стеван Илиевски, с. Селце, Прилеп. (2284)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Загорка Тушаноска, ул. „Сотка Цигичак“ бр. 6, Прилеп. (2285)

Здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Киро Василевски, ул. „Цане Коњарец“ бр. 64, Прилеп. (2286)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Виолета Горѓиоска, ул. „Ленин“ бр. 67, Прилеп. (2287)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Љиљана И. Николовска, ул. „11 Октомври“ бр. 11, Куманово. (2288)

Работна книшка издадена од Кичево на име Нешат Казими, с. Колари Кичево. (2289)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Пласница, на име Нијазија Бектешоски, с. Пласница, М. Брод. (2292)

Свидетелство од VIII одделение на име Насер Абдурамани, с. Милетино, Тетово. (2293)

Свидетелство на име Живко Манојловски, Тетово. (2294)

Свидетелство за I година на име Царије Сулејмани, ул. „Шуматовска“ бр. 35, Гостивар. (2295)

Свидетелство за II година гимназија на име Царије Сулејмани, ул. „Шуматовска“ бр. 35, Гостивар. (2296)

Ученичка книшка на име Синан Реџеџи, с. Симница, Гостивар. (2297)

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимназијата „П. Поповски“ — Гостивар, на име Мирослав Антевски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 135, Гостивар. (2298)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште „Петре Јовановски“ — Гостивар на име Шаракати Иљам, Гостивар. (2299)

Ученичка книшка од I клас гимназија на име Хамзаи Шериф, с. Беловиште, Гостивар. (2300)

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“, Берово на име Нада Ролевска, Берово. (2301)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Славчо Стоименов“ — Винаца на име Виолета В. Горѓиева, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 9, Винаца. (2303)

Свидетелства за завршени I и II година, издадени од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Марија В. Малинчева, ул. „Таше Милошевски“ бр. 22, Ресен. (2305)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од училиштето „Гоце Делчев“ — с. Град — Делчево на име Миле Јовановски, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 20, Винаца. (2306)

Индекс бр. 882, издаден од Вишата економска школа — Прилеп на име Петар Р. Димитров, ул. „Таља Биков“ бб, Гевгелија. (2307)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Училиштето „26 Јули“ — Скопје на име Скендер Круезин, Скопје. (2313)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Киро Костадиновски, Скопје. (2314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Оливера Стојковска, Скопје. (2315)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од основното училиште „Тефејус“ — Скопје на име Леман Кучевик, Скопје. (2316)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Цветанка Крстева, Скопје. (2317)

Свидетелство за завршен испит и свидетелство за III година, издадени од Училиштето „Коце Металец“ — Скопје на име Владимир Василевски, Скопје. (2323)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Марија Паскова, Скопје. (2319)

Свидетелства за завршено VI и VII одделение, издадени од Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје на име Ванчо Игњатов, Скопје. (2320)

Работна книшка издадена од Г. Петров на име Владо Давитковски, Г. Петров. (2321)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Лизабета и Амза Суљиманови, Скопје. (2322)

Свидетелство за завршен матурски испит, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Гордана Крстевска, Скопје. (2323)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Суљо Суљиман, Скопје. (2324)

Воена книшка издадена од Приједор на име Зекир Бериша, Скопје. (2325)

Сообраќајна дозвола бр. СК — 10905 од возило „Шкода“ МБ, број на мотор 10513, издадена од СВР — Скопје на име Димитар Миовски, Скопје. (2326)

Работна книшка издадена од Скопје на име Снежана Крстевска, Скопје. (2327)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стево Спасовски, с. Добри Дол, Скопје. (2328)

Свидетелство за положен завршен испит — автомеханичар, издадено од АСУЦ — Скопје на име Љубе Сибиновиќ, Скопје. (2329)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од основното училиште „Коле Неделковски“ — Скопје на име Рамиз Фејзулов, с. Нерези, Скопје. (2330)

Свидетелство за завршено IV клас, управен смер, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Саша Оцепек, ул. „Илинденска бр. 6, Куманово. (2331)

Студентска легитимација бр. 14821, издадена од Правниот факултет — Скопје на име Ката Нацевска, Скопје. (2332)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методија Томчевски, Скопје. (2333)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Карпош“ с. Умин Дол — Куманово на име Ибрахим Хаскиќ, Скопје. (2334)

Воена книшка издадена од Пула на име Слободан Стаменковски, Скопје. (2335)

Воена здравствена легитимација издадена од Скопје на име Зоран Ваневски, Скопје. (2336)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Основното училиште „26 Јули“ — Скопје на име Илми Исмаил, Скопје. (2337)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ГТУ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Шефки Алити, Тетово. (2338)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Зоран Бошковски, Скопје. (2339)

Свидетелство од I клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Ленче Димовска, ул. „Маркова“ бр. 29, Прилеп. (2340)

Работна книшка на име Тодор Димовски, н. „Керамидна“ бр. 30, Т. Велес. (2342)

Свидетелство за положен завршен испит бр. 07-417 на име Аце Стојковски ул. „Страшо Пинџур“ бр. 10, Т. Велес. (2343)

Работна книшка на име Сафи Карамани, ул. „Благоја Тоска“ бр. 84, Тетово. (2345)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Атанас К. Спировски, ул. „Димо Гавровски Кора“ бр. 35, Тетово. (2347)

Здравствена легитимација на име Крсте Ѓорѓиевски, ул. „Прилепска“ бр. 19/44, Битола. (2348)

Здравствена легитимација на име Менка Гогова, Превалец, Т. Велес. (2351)

Свидетелство за VIII одделение на име Љиљана Андова, ул. „К. Јосифов“ бр. 47, Титов Велес. (2352)

Здравствена легитимација на име Елмаз Елмази, с. Желино, Тетово. (2354)

Свидетелство од основно училиште на име Санџик Цветчиќ, с. Г. Јеловаце, Гостивар. (2355)

Свидетелство за завршено основно училиште на име Голубе Ѓурчиновски, с. Зубовац, Гостивар. (2356)

## КОНКУРСИ

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ — Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово, бр. 02-857/4 — 14. II. 1975 година, Комисијата на инвеститорот

распишува

### КОНКУРС

за подобност на изведувачките работи за отстапување изградба на инвестициониот објект — Конзумно — преработувачка млекарница со капацитет 25.000 лит.

а) Податоци за објектот

1. Предмет за отстапување се: градежни работи, изолација, вградување и монтажа на разладната опрема, вградување и монтажа на млекарската опрема, електрична инсталација и громобран, водовод и канализација, вградување и монтажа на казани и цефоводи за производство и разнесување на пареа на инвестициониот објект — конзумно-преработувачката млекарница со капацитет од 25.000 литри.

2. Пресметковната вредност на работите изнесува 9.646.588,00 динари.

3. Рок за завршување на работите е 1. VI. 1976 година.

4. Инвестиционата техничка документација е изработена и може да се разгледа во просториите на Комбинатот, ул. „Струшка“ бб. — Тетово секој работен ден од 10—14 часот.

б) Услови на конкурсот

1. На конкурсот можат да учествуваат сите работни организации регистрирани за изведување на работи на вакви објекти. Заинтересираните изведува

дувачки организации поднесуваат писмени понуди на адреса: ЗИК — Тетово — Комисија за избор на подобен изведувач.

2. Во понудата секој понудувач треба да наведе: точен назив и адреса, податоци за стручните кадри, податоци за техничката опременост на претпријатието, број на изведените објекти и искуство при изградбата на вакви објекти, рок во кој ќе може да ги изведе работите, податоци за финансиската состојба на претпријатието по завршната сметка за претходната година, како и другите услови за подобност со кои располага.

3. Рок за поднесување на понудите е 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

4. Отворањето на понудите ќе се изврши најдоцна 5 дена по истекувањето на рокот.

5. За изборот на подобен изведувач сите учесници на конкурсот ќе бидат известени во рок од 5 дена.

ООЗТ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:  
— лекари — 2

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— завршен медицински факултет.

Изборот ќе се изврши врз основа на следните приоритетни критериуми:

— среден успех во текот на студиите;

— успех од положен тест за прием (позитивен одговор за најмалку 80% од прашањата);

— кандидатите по правило, да не се постари од 28 години;

— да ја имаат регулирано воената обврска (за мажи);

— да го завршиле задолжителниот лекарски стаж и положиле стручен испит;

— да се служат со стручна литература на еден од светските јазици;

— да поседуваат морално-политички квалитети.

Молбите со потребните документи за исполнување на условите се поднесуваат до ООЗТ Клиника за нефрологија преку архивата на работната заедница — Заеднички дејности.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Здравствениот дом — Крива Паланка

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место фтизиолог за работа во АД со неполно работно време

УСЛОВИ: специјалист-фтизиолог.

Работа два дена месечно (секоја втора сабота).

Приемот ќе се изврши во согласност со Законот за начинот на пополнување на работни места со неполно работно време.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Поблиски информации во управата на Домот, писмено или на телефон број 75-054.



Комисијата за прием на работници при ОЕ заеднички служби во состав на ОЗТ — Фабрика за вештачки брусевни, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ — Кратово

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на слободното работно место:

— ШЕФ НА ПЛАН И АНАЛИЗА —

#### УСЛОВИ:

Покрај условите утврдени во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна спрема (дипломиран економист) со 3 години работно искуство или со 5 години работно искуство во струката.

Кандидатите се должни заедно со пријавата (молбата), покрај доказот за степенот на стручната спрема, да достават и потврда за работното искуство. Некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување.

Личен доход врз основа на општите акти на работната организација.

Пријавите (молбите) се поднесуваат до комисија за прием на работници при ОЕ заеднички служби при ОЗТ „ИДНИНА“ — Кратово.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Советот на  
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ —  
СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

За избор (слободно работно место) на:

— ЕДЕН АСИСТЕНТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА

#### УСЛОВИ:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени по Законот за високото образование на СРМ, Статутот и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на Факултетот.

Кандидатите со пријавата да приложат: препис од дипломата, биографија, список на стручните односно научните трудови и примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите — пријавите таксирани по 2 дин. таксена марка со наведените прилози, кандидатите можат да ги поднесуваат секој работен ден во архивата на факултетот или преку пошта во наведениот рок.

Конкурсната комисија при Работната организација „Геофизика“ — Скопје

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место: — главен инженер за фундаирање на тлото и механика.

#### УСЛОВИ:

Кандидатот да има работно искуство од 15 години на работи од геомеханика и да поседува морално-политички квалитети.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работното место.

### СОДРЖИНА

Страна

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 398. | Закон за користење на средствата издвоени на посебни сметки од средствата за финансирање на општата, заедничката и другата потрошувачка во 1975 год.                         | 609 |
| 399. | Одлука за разрешување и именување на републички секретар за народна одбрана  | 609 |
| 400. | Одлука за разрешување и избор на член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија  | 610 |
| 401. | Одлука за висината на придонесот за детската недела во текот на „Детската недела“ од 6—12. X. 1975 година  | 610 |
| 402. | Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија  | 610 |
| 403. | Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за вршење на технички преглед на моторни и приклучни возила   | 610 |
| 404. | Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и на проверката на знаењата заради издавање на возачка потврда | 611 |
| 405. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 89/74 од 23 јуни 1975 година   | 611 |

#### Општи акти на самоуправните интересни заедници

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 325. | Одлука за учество на осигурениците земјоделци во трошоците за користење на здравствена заштита        | 612 |
| 326. | Одлука за издвојување на средства на посебна сметка како строго наменски за инвестиции во здравството | 612 |